



Grant Thornton

Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори

ТГС-Технички Гасови А.Д., Скопје

31 декември 2015 година

Содржина

	Страна
Извештај на независните ревизори	1
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7
Прилози	

Извештај на независните ревизори

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52 b - 1/20
1000 Skopje
Macedonia
T +389 (2) 3214 700
F +389 (2) 3214 700
www.grant-thornton.com.mk

До Раководството и Акционерите на
ТГС - Технички гасови А.Д., Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на ТГС - Технички гасови А.Д., Скопје ("Друштвото") составени од Извештајот за финансиската состојба на 31 декември 2015 година, Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш завршува, како и преглед на значајните сметководствени политики и другите објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 33.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека наведените финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2015 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2015, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (А) од Законот за Ревизија (Сл.Весник на РМ број 192 од 2015 година).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2015.


Скопје,

08 април 2016 година

Грант Торнтон ДОО



Управител
Марјан Андонов



Овластен ревизор
Сузана Ставриќ

Финансиски извештаи
31 декември 2015 година

Извештај за финансиската состојба

	Белешки	31 декември 2015 000 МКД	31 декември 2014 000 МКД
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки, опрема	5	318,304	293,423
Нематеријални средства	5	35	50
Финансиски средства расположливи за продажба	7	66,692	68,548
		385,031	362,021
Тековни средства			
Финансиски побарувања	8	-	37,000
Залихи	9	67,747	65,538
Побарувања од купувачи и останати побарувања	10	575,905	474,573
Парични средства и еквиваленти	11	24,168	48,672
		667,820	625,783
Вкупно средства		1,052,851	987,804
Капитал и обврски			
Капитал	12		
Акционерски капитал		415,979	415,979
Резерви		486,581	488,437
Нераспределена добивка		45,413	35,589
		947,973	940,005
Обврски			
Тековни обврски			
Позајмици со камата	13	15,393	-
Обврски кон добавувачи и останати обврски	14	89,485	47,799
Вкупно обврски		104,878	47,799
Вкупно капитал и обврски		1,052,851	987,804

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Раководството на Друштвото на 08 април 2016 година и се потпишани во негово име,

Г-дин Трајче Николовски
Генерален Директор

Г-дин Милан Јанковиќ
Директор за финансии, сметководство и
АОП

Придружните Белешки се составен дел на финансиските извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2015 година

Извештај за сеопфатната добивка

	Белешки	Година што завршува на 31 декември 2015 000 МКД	2014 000 МКД
Деловни приходи			
Приходи од продажби	15	423,475	431,715
Останати деловни приходи	16	13,461	954
Промени во залиха		902	887
Намалено за: деловни (трошоци)			
Суровини и потрошени материјали	17	(110,978)	(127,088)
Набавна вредност на продадени стоки		(77,555)	(55,956)
Услуги	18	(60,278)	(61,161)
Трошоци за вработени	19	(95,691)	(92,111)
Депрецијација и амортизација	5	(49,607)	(52,706)
Расход од оштетување на побарувања	10	(4,761)	(20,439)
Останати деловни трошоци	20	(27,170)	(29,948)
Добивка / (Загуба) од работењето		11,798	(5,853)
Приходи од финансирање	21	2,130	2,105
(Трошоци) од финансирање	21	(4,104)	(1,371)
(Трошоци) / Приходи од финансирање, нето		(1,974)	734
Добивка / (Загуба) пред оданочување		9,824	(5,119)
Данок на добивка	22	-	(6,041)
Добивка / (Загуба) за годината		9,824	(11,160)
Останата сеопфатна добивка за годината:			
Ефект од промена на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба	7,12	(1,856)	(5,782)
Вкупно сеопфатна добивка / (загуба) за годината		7,968	(16,942)
Добивка / (Загуба) за сопствениците		9,824	(11,160)
Вкупна сеопфатна добивка / (загуба) за сопствениците		7,968	(16,942)
Добивка / (Загуба) за имателите на обични акции		9,824	(11,160)
Заработувачка / (загуба) по акција - Основна и разводната (во Денари по акција)	23	67	(76)

Придружните Белешки се составен дел на финансиските извештаи